

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Ленче Тагасовска lence.tagasovska@finance.gov.mk 02/3106-746
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	Март, 2011
Поврзаност со ЕУ директиви	Нема

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Владата на Република Македонија со заклучок донесен на нејзината Сто и педесеттата седница, одржана на 07.04.2010 година усвои пакет од петнаесет мерки за унапредување на казнената политика и подобрување на бизнис климата во Република Македонија. На Сто и шеесеттата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 18.05.2010 година, по однос на Информацијата за статусот на имплементација на мерките за унапредување на казнената политика во Република Македонија, Владата на Република Македонија усвои динамика за поднесување на предлог-законите за измена и дополнување на законите согласно мерките за унапредување на казнената политика, меѓу кои и на Законот за инвестициски фондови.

Во Законот за инвестициски фондови кој во моментот е во сила пропишаните глоби за направените прекршоци согласно истиот се несоодветно групирани, без да се води сметка за нивната тежина, или за големината на субјектот што го сторил прекршокот, поради што утврдените глоби се високи и потребно е да се намалат и да се прегрупираат.

Од таа причина, во Предлог законот се предвидува рангирање на прекршоците во две групи и тоа прекршоци од втор ранг за кои е предвидена средна глоба и прекршоци од трет ранг за кои е предвидена висока глоба. Исто така, со Предлог законот за некои од прекршоците од трет ранг кои се третираат како потешки прекршоци, покрај глоба е предвидено и изрекување на прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност на одговорното лице во правното лице. Со ваквото структурирање на прекршоците се врши реализирање на дел од утврдените мерки за унапредување на казнената политика.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline). Ова не е прифатлива опција бидејќи со одбирањето на оваа опција нема да се постигне целта за унапредување на казнената политика и подобрување на бизнис климата во Република Македонија и

Опција 2: Донесување на Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови со цел унапредување на казнената политика во Република Македонија, како и потребата од натамошно подобрување на текстот на постојниот закон. Основни решенија на предложениот Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови се:

- соодветно групирање на глобите во зависност од нивната тежина и нивна поделба во две групи и тоа прекршоци од втор ранг за кои е предвидена средна глоба и прекршоци од трет ранг за кои е предвидена висока глоба,

- намалување на висината на глобите,

- изрекување на прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност на одговорното лице во правното лице за некои прекршоци од трет ранг кои се третираат како потешки прекршоци и

- воведување на нови прекршоци кои не биле предвидени во законот, а за кои постоел основ за изрекување на прекршок.

- бришење на досегашната законска можност Комисијата за хартии од вредност да ја одземе дозволата за работа на друштво за управување со инвестициски фонд заради ненавремено доставување на извештаите за неговото работење до Комисијата.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Засегнати страни се сите субјекти кои подлежат на изрекување на прекршочни санкции од страна на Комисијата за хартии од вредност согласно Законот за инвестициски фондови.

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

Согласно добиените податоци од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, од стапувањето во сила на Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ број 12/2009), Комисијата нема изречено глоби врз основа на одредбите од овој Закон.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

По извршени консултации добиени се мислења по однос на предлог текстот на законот од Министерството за правда, Секретаријатот за законодавство и Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања, г-нот Владимир Пешевски.

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

не

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси

В. Временска рамка

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

октомври 2010

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

не е потребно вклучување на надворешни консултанти

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?

декември 2010 година

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот ?

Спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот ќе се врши од страна на редовно вработените во Министерството за финансии надлежни за регулативата за пазарот на капитал во рамки на нивните редовни работни обврски.